

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate

За разладени, замрзнати или подготвени жабји батаци наменети за исхрана на луѓето за увоз во Република Македонија
 For chilled, frozen or prepared frogs' legs intended for human consumption for dispatch to the Republic of Macedonia

Земја/Country Сертификат за Република Македонија				Ветеринарно Здравствен /Veterinary Certificate to Republic of Macedonia				
1.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel.		1.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		1.2.a				
		1.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority						
		1.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority						
1.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.		1.6.						
		1.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	1.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	1.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	1.10.
		1.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address		1.12. Број на одобрение /Approval number				
1.13. Место на натовар /Place of loading		1.14. Дата на поаѓање /Date of departure						
1.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион <input type="checkbox"/> /Aeroplane Брод <input type="checkbox"/> /Ship Железнички вагон <input type="checkbox"/> /Railway wagon Средство за патен сообраќај <input checked="" type="checkbox"/> /Road vehicle Other <input type="checkbox"/> /Друго		1.16. Влезен ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM						
Идентификација /Identification Документ на кој се повикува /Documentary references		1.17.						
1.18. Опис на стоката /Description of commodity		1.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)		1.20. Количество /Quantity				
1.21. Температура на производот /Temperature of the product		Собна <input type="checkbox"/> /Ambient	Разладено <input type="checkbox"/> /Chilled	Смрзнато <input type="checkbox"/> /Frozen	1.22. Број на пакувања /Number of packages			
1.23. Идентификација на контејнеро/Број на пломба /Identification of container/Seal number		1.24. Вид на пакување /Type of packaging						
1.25. Пратките се наменети за /Commodities certified for		Исхрана на луѓето <input type="checkbox"/> /Human consumption						
1.26.		1.27. За увоз или влез во РМ /For import or admission into RM <input type="checkbox"/>						
1.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities		Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Тип на обработка /Treatment type	Одобрен број на објектот /Approval number of the establishment Производствен објект/ Manufacturing plant	Број на пакувања /Number of packages	Нето тежина /Net weight		

Дел II: Сертифицирање Part II: Certification	II. Потврда за здравствена исправност/Health attestation	II.a. Референтен број на сертификат /Certificate reference number	II.b.
	<p>Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум запознаен за релевантните одредби од Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 114/2007) односно еквивалентните Регулации (ЕЗ) бр 178/2002, (ЕЗ) бр 854/2004 и (ЕЗ) бр 853/2004 и потврдувам дека жабјите батаци опишани погоре се произведени во согласност со тие услови, поточно дека тие:</p> <p>/ I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 and certify that the frogs' legs described above were produced in accordance with those requirements, in particular that they:</p> <ul style="list-style-type: none"> - потекнуваат од објект(и) со имплементиран програм базиран на HACCP принципите во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) бр 852/2004, /come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004, and - потекнуваат од жаби кои биле искрварени, подготвени и, биле адекватно, изладени, замрзнати или преработени, пакувани и складирани на хигиенски начин во согласност со условите од Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Анекс III од Регулацијата (ЕЗ) бр 853/2004, /originate from frogs that have been bled, prepared and, where appropriate, chilled, frozen or processed, packaged and stored in a hygienic manner in accordance with the requirements of Law on veterinary public health and/or equivalent Annex III of Regulation (EC) No 853/2004, 		
Забелешки/Notes			
Дел I/Part I:			
<ul style="list-style-type: none"> - Рамка I.11: Место на потекло: име и адреса на објектот кој ги испраќа. /Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. - Рамка I.15: Регистарски број (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Посебно треба да се информира во случај на истовар или претовар. /Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship). Separate information is to be provided in the event of unloading and reloading. - Рамка I.23: Идентификација на контејнер/број на плomba: само каде што е возможно. /Box reference I.23: Identification of container/seal number: only where applicable. - Рамка I.28: Тип на обработка: изладено, замрзнато, преработено, /Box reference I.28: Treatment type: chilled, frozen, processed. 			
Дел II/Part II:			
<ul style="list-style-type: none"> - Печатот и потписот мора да биде во боја различна од бојата со која е испечатен образецот. /The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate. 			
Официјален инспектор /Official inspector			
Име (со големи букви) /Name (in capitals):		Професија и титула /Qualification and title:	
Дата/Date:		Потпис/Signature:	
Печат/Stamp:			